



Бр./Nr. 01- 342 /1
26-08-2024 год.
Скопје / Shkup

СТРАТЕШКИ ПЛАН PLANI STRATEGJIK

2025-2027

2025-2027

Скопје, Август 2024

Shkup, Gusht 2024



1. СТРУКТУРА НА ТЕКСТУАЛНИОТ ДЕЛ НА СТРАТЕШКИОТ ПЛАН

1.1. ВОВЕД

Стратешкиот план на Инспекторатот за употреба на јазиците за периодот 2025-2027 година е изготвен согласно Методологијата за стратешко планирање и подготвување на Годишната програма за работа на Владата на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/08 и 58/18), Упатството за начинот на постапување на министерствата и другите органи на државната управа во процесот на подготвување на Стратешкиот план и Годишниот план за работа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 131/18), а врз основа на стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија, особено во делот на целосното спроведување на Охридскиот рамковен договор и градење на граѓанска држава и етничка кохезија врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување, како и Програмата за работа на Владата на Република Северна Македонија - 2024 - 2028.

Стратешкиот план на Инспекторатот за употреба на јазиците за периодот 2025-2027 година претставува повеќенаменски документ, кој ги одразува целите и задачите на Инспекторатот за период од три години. Тие се во согласност со стратешките приоритети на Владата на Република Северна Македонија. Во согласност со

1. STRUKTURA E PJESES TEKSTUALE TË PLANIT STRATEGJIK

1.1. HYRJE

Plani Strategjik i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve për periudhën 2025-2027 është përgatitur në përputhje me Metodologjinë e planifikimit dhe përgatitjes strategjike të Programit vjetor të punës të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë ("Gazeta Zyrtare e Republika e Maqedonisë "Nr. 124/08 dhe 58/18), me Udhëzimin për mënyrën e veprimit të ministrive dhe organeve të tjera të administratës shtetërore në procesin e përgatitjes së Planit Strategjik dhe Planit Vjetor të Punës ("Zyrtar Gazeta e Republikës së Maqedonisë "nr. 131/18), dhe bazuar në përparësitë strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut, veçanërisht në pjesën e zbatimit të plotë të Marrëveshjes Kornizë të Ohrit dhe ndërtimit të një kohezioni shtetëror civil dhe etnik mbi parimet e tolerancës dhe respektit reciprok, si dhe Programi për punën e Qeverisë së Republikës së Maqedonisë Veriore - 2024 - 2028.

Plani Strategjik i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve për periudhën 2025-2027 është një dokument me shumë qëllime, i cili pasqyron qëllimet dhe detyrat e Inspektoratit për një periudhë tre vjeçare. Ato janë në përputhje me prioritetet strategjike të Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në përputhje me sistemin integral të planifikimit dhe



интегралниот систем на планирање и буџетирање, овој Стратешки план е придружен документ на Буџетот на Инспекторатот за употреба на јазиците.

Во Стратешкиот план за 2025-2027 година на Инспекторатот за употреба на јазиците се содржани целите и задачите на Инспекторатот во целина, активностите за остварување на тие цели, ефектите и резултатите кои се очекуваат и човечките и финансиските ресурси за нивно остварување. Реализацијата на целите и задачите е дадена по носители и рокови за нивно извршување.

1.2. Мисија

Главната мисија на Инспекторатот е да обезбеди еднакви можности на граѓаните на Република Северна Македонија во остварувањето и заштитата на своите права пред органите на државната управа, со почитување на принципите на владеење на правото и правната сигурност.

1.3. Визија

Нашата визија е да бидеме дел од еден ефикасен систем за остварување и заштита на правата на граѓаните пред органите на државната управа и преку не - селективна примена на инструментите на инспекцискиот надзор да дадеме сериозен придонес во реализација на владината програма за највисоките приоритети во етничките, културните и граѓанските права кои се загарантирани со Уставот и справување со позитивната дискриминација која ќе овозможи еднакви можности за сите етнички заедници во Македонија.

buxhetimit, ky Plan Strategjik është një dokument shoqërues i Buxhetit të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve.

Plani Strategjik për 2025-2027 i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve përmban qëllimet dhe detyrat e Inspektoratit në tërësi, aktivitetet për arritjen e atyre qëllimeve, efektet dhe rezultatet që priten dhe burimet njerëzore dhe financiare për arritja e tyre. Realizimi i qëllimeve dhe detyrave është dhënë sipas bartësve dhe afateve për realizimin e tyre.

1.2. Misioni

Misioni kryesor i Inspektoratit është të sigurojë mundësi të barabarta për qytetarët e Republikës së Maqedonisë së Veriut në ushtrimin dhe mbrojtjen e të drejtave të tyre para organeve të administratës shtetërore, duke respektuar parimet e sundimit të ligjit dhe sigurinë juridike.

1.3. Vizioni

Vizioni ynë është të jemi pjesë e një sistemi efektiv për realizimin dhe mbrojtjen e të drejtave të qytetarëve para organeve të administratës shtetërore dhe përmes aplikimit jo selektiv të instrumenteve të inspektimit për të dhënë një kontribut serioz në realizimin e programit qeveritar për prioritetet më të larta në të drejtat etnike, kulturore dhe qytetare të cilat garantohen me Kushtetutë dhe në menaxhimin e diskriminimit pozitiv e cila do të mundësojë mundësi të barabarta për të gjithë bashkësitë etnike në Maqedoni.



1.4. Задачи и обврски на Инспекторатот за употреба на јазиците

Инспекторатот за употреба на јазиците согласно закон, врши инспекциски надзор над примената на Амандманот V од Уставот на Република Северна Македонија и на одредбите на Законот за употреба на јазиците, на територијата на Република Северна Македонија, од страна на сите надлежни институции. Надзорот опфаќа:

- надзор над примената на Законот за употребата на јазиците во постапките пред институциите,
- надзор над називите и печатите на институциите,
- надзор над имињата на инфраструктурните објекти,
- надзор над објавувањето во „Службен весник на Република Северна Македонија“ на законите, подзаконските акти, одлуките и огласите и
- други работи определени со закон, а кои се однесуваат на примената на Законот за употреба на јазиците.

1.5. Специфичност на Инспекторатот за употреба на јазиците

Специфичноста на Инспекторатот за употреба на јазиците во однос на другите органи се состои во вршење надзор на терен на примената на Амандманот V од Уставот на Република Северна Македонија и на одредбите на Законот за употреба на јазиците, на територијата на Република Северна Македонија, од страна на сите надлежни институции.

1.4. Detyrat dhe përgjegjësitë e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve

Inspektorati për përdorimin e gjuhëve në përputhje me ligjin, kryen mbikëqyrje inspektimi mbi zbatimin e Amendamentit V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të dispozitave të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve, në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të gjitha institucionet kompetente. Mbikëqyrja përfshin:

- mbikëqyrje mbi zbatimin e Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në procedurat para institucioneve,
- mbikëqyrje mbi emrat dhe vultat e institucioneve,
- mbikëqyrje mbi emrat e objekteve të infrastrukturës,
- mbikëqyrja e botimit në "Gazetën Zyrtare të Republikës së Maqedonisë së Veriut" të ligjeve, akteve nënligjore, vendimeve dhe njoftimeve dhe
- çështje të tjera të përcaktuara me ligj, të cilat i referohen zbatimit të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve.

1.5. Veçantia e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve

Veçantia e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve në raport me organet e tjera qëndron në kryerjen e mbikëqyrjes në terren të zbatimit të Amendamentit V të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe të dispozitave të Ligjit për Përdorimin e Gjuhëve në territorin e Republikës së Maqedonisë së Veriut, nga të gjitha institucionet kompetente.



1.6. Структура на Инспекторатот за употреба на јазиците

Инспекторатот за употреба на јазиците е орган во состав на Министерството за правда со својство на правно лице, со кој раководи директор.

Организацијата на работата и систематизацијата на работните места на Инспекторатот за употреба на јазиците е уредена со Правилникот за внатрешна организација на Инспекторатот за употреба на јазиците и Правилникот за систематизација на работните места во Инспекторатот за употреба на јазиците.

Работите и задачите во Инспекторатот за употреба на јазиците се вршат преку 3 сектори и 2 самостојни одделенија.

Бројот на вработени во Инспекторатот во моментов изнесува 17 државни службеници. Предвидениот број на државни службеници согласно Правилникот за систематизација на работните места во Инспекторатот за употреба на јазиците изнесува 76 службеници.

1.6. Struktura e Inspektoriatit për Përdorimin e Gjuhëve

Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve është një organ në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, në cilësinë e një personi juridik, i kryesuar nga një drejtor.


Organizimi i punës dhe sistematizimi i vendeve të punës të Inspektoriatit për Përdorimin e Gjuhëve rregullohet me Rregulloren për organizimin e brendshëm të Inspektoriatit për Përdorimin e Gjuhëve dhe me Rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve.

Punët dhe detyrat në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve kryhen përmes 3 sektorëve dhe 2 njësi të pavarura.

Numri i të punësuarve në Inspektorat aktualisht është 17 nëpunës shtetërorë. Numri i parashikuar i nëpunësve shtetërorë sipas Rregullores për sistematizimin e vendeve të punës në Inspektoratin për Përdorimin e Gjuhëve është 76 nëpunës shtetëror.



Органограм на Инспекторатот за употреба на јазиците
Organika e Inspektoratit për përdorimin e gjuhëve



1.7. Односи со органите во состав

Во остварувањето на своите активности и извршувањето на задачите Инспекторатот за употреба на јазиците соработува со:

- Генерален секретаријат при Владата на Република Северна Македонија,
- Министерство за правда,
- Министерство за односи меѓу заедниците,
- Министерство за информатичко општество и администрација,
- Министерство за финансии,
- Секретаријат за европски прашања,
- Агенција за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на

1.7. Marrëdhëniet me organet përbërëse

Gjatë kryerjes së veprimtarive të tij dhe kryerjes së detyrave të tij, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve bashkëpunon me:

- Sektretariatit e Përgjithshëm pranë Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut
- Ministrinë e Drejtësisë,
- Ministria e Marrëdhënieve midis Bashkësive
- Ministrinë e Sistemit Politik dhe Marrëdhënieve Ndërmjet Bashkësive,
- Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratës,
- Ministrinë e Financave,
- Sekretariatit për Çështjet Evropiane,



Република Северна Македонија,
-Инспекциски совет,
- Агенција за администрација,
-Служба за општи и заеднички работи,
-Државна комисија за спречување на корупција;
- Државен управен инспекторат;
- Државен просветен инспекторат
-Собрание на Р.С.Македонија.

1.8. ОСВРТ НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ВО 2024 ГОДИНА

- Административно и оперативно спроведување на процедурите за работа на Инспекторатот;
- спроведување на инспекцискиот надзор и воспоставување стандардизирани процедури за работа;
- спроведување на инструкции и процедури за работа во сите области на инспекцискиот надзор;
- Опредување на службата со кадровски потенцијал, мебел, персонални компјутери, и друго.
- Спроведување на обука за стекнување со лиценца на инспектори за надзор на употребата на јазиците;
- Воспоставена и одржување на ВЕБ - страна на Инспекторатот за употреба на јазиците базирана на информации за секојдневната работа на Инспекторатот и неговата правна пракса на полето на инспекциските надзори,
-Донесување на годишна програма за работа на Инспекторатот.

-Агјенцине и Збатимит të Gjuhës që flasin të paktën 20% e qytetarëve të Republikës së Maqedonisë së Veriut,
-Këshillin Inspektues,
- Agjencinë e Administratës,
- Shërbimin e Çështjeve të Përgjithshme dhe të Përbashkëta,
-Komisionin Shtetëror për Parandalimin e Korrupsionit.
-Inspektoratin Shtetëror Administrativ,
-Inspektoratin Shtetëror të Arsimit.
-Kuvendis i RMV-së

1.8. RISHIKIMI I REZULTATEVE TË ARRITURA NË VITIN 2024

- Zbatimi administrativ dhe operativ i procedurave të punës së Inspektoratit;
- realizimi i mbikëqyrjes inspektuese si dhe vendosja e procedurave të standardizuara të punës;
-realizimi i udhëzimeve dhe procedurave për punë në të gjitha fushat e mbikëqyrjes inspektuese;
- Pajisja e shërbimit me burime njerëzore, mobilje, kompjuterë personalë, dhe më shumë.
- Realizimi i trajnimeve për marrjen e licencës së inspektorëve për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhëve;
- Krijimi dhe mbajtja e një ueb faqeje të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve bazuar në informacionin mbi punën e përditshme të Inspektoratit dhe praktikën e tij ligjore në fushën e mbikëqyrjes inspektuese,
-Miratimi i një programi vjetor të punës të Inspektoratit.



1.9. Приоритети и цели на Инспекторатот за употреба на јазиците

Главните приоритети и цели на Инспекторатот за употреба на јазиците произлегуваат од законските надлежности.

Во наредниот тригодишен период Инспекторатот за употреба на јазиците ќе се фокусира на вршење на инспекциски надзор, зајакнување на кадровските капацитети за извршувањето на своите функции, и административно и оперативно отпочнување со работа на подрачните единици.

Во овој контекст Инспекторатот за употреба на јазиците пред себе има поставено повеќе среднорочни и краткорочни цели кои треба да бидат реализирани во периодот од 2025-2027 година:

- Планирање на динамика на инспекциски надзор,
- Вршење на инспекциски надзор, над примената на Законот за употреба на јазиците,
- Унапредување на знаењата на инспекторите и добивање на квалитет на инспекциски надзор преку организирање на континуирани обуки,
- Зајакнување, развој, стручно усовршување и одржување на човечките ресурси на Инспекторатот,
- Обезбедување на медиумско / јавно претставување и правилно разбирање на улогата на Инспекторатот за употреба на јазиците и неговото значење во системот на инспекциските служби,

1.9. Prioritetet dhe qëllimet e Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve

Prioritetet dhe qëllimet kryesore të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve dalin nga kompetencat ligjore.


Në tre vjetët e ardhshme, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve do të përqendrohet në kryerjen e inspektiveve, forcimin e kapaciteteve njerëzore për të kryer funksionet e tij dhe fillimin administrativ dhe operativ të punës së njësive rajonale.

Në këtë kontekst, Inspektorati për Përdorimin e Gjuhëve ka vendosur para vetes disa synime afatmesme dhe afatshkurtra që duhet të realizohen në periudhën 2025-2027:

- Planifikimi i dinamikës së mbikëqyrjes inspektuese,
- Kryerja e mbikëqyrjes inspektuese mbi zbatimin e Ligjit të Përdorimit të Gjuhëve,
- Acancimi i titujve të inspektorëve dhe rritja e cilësisë së mbikëqyrjes inspektuese me organizimin e trjanimëve të vazhdueshme,
- Përforcimi, zhvillimi, përmirësimi profesional dhe mirëmbajtja e burimeve njerëzore të Inspektiratit,
- Sigurimi i përfaqësimit mediatik/publik dhe të kuptuarit si duhet të rolit të Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve dhe rëndësisë së tij në sistemin e shërbimit inspektues.




- Административно и оперативно отпочнување со работа на подрачната единица на Инспекторатот во Тетово;
- Административно и оперативно отпочнување со работа на подрачната единица на Инспекторатот во Куманово;
- Административно и оперативно отпочнување со работа на подрачната единица на Инспекторатот во Кичево.
- Обезбедување на работен простор - канцеларии за подрачните единици на Инспекторатот согласно утврдената систематизација на работни места.
- Опременување на подрачните единици на Инспекторатот со кадровски потенцијал, мебел, персонални компјутери, службени моторни возила и друго.
- Fillimi administrativ dhe operativ i punës së njësisë rajonale të Inspektoratit në Tetovë;
- Fillimi administrativ dhe operativ i punës së njësisë rajonale të Inspektoratit në Kumanovë,
- Fillimi administrativ dhe operativ i punës së njësisë rajonale të Inspektoratit në Kërçovë,
- Sigurimi i hapësirës së punës - zyrave për njësitë rajonale të Inspektoratit në përputhje me sistematizimin e vendosur të vendeve të punës.
- Pajisja e njësive rajonale të Inspektoratit me burime njerëzore, mobilje, kompjuterë personalë, automjete zyrtare dhe të tjera.




1.10. Акциски план за спроведување/Plani aksional për zbatim


Активност/Aktiviteti	Временска рамка/Kogniza kohore		Човечки/Njerëzore			Финансиски/Financiare MKD/MKD		
	Почеток/Fillimi (месец/година) (muaji/viti)	Крај/Përfundimi (месец/година) (muaji/viti)	I год. Viti I	II год. Viti II	III год. Viti III	I год. Viti I	II год. Viti II	III год. Viti III
Спроведување на обука за стекнување со лиценца на инспектори за надзор на употребата на јазиците./Realizimi i trajnimit për marrjen e licencës së inspektorëve për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhëve.	Континуирано /Vazhdimisht	Континуирано /Vazhdimisht	Вработени кандидати за инспектори/ Kandidatë të punësuar për inspektorë	Вработени кандидати за инспектори/ Kandidatë të punësuar për inspektorë	Вработени кандидати за инспектори/ Kandidatë të punësuar për inspektorë	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Планирање на динамика инспекциски надзор. Planifikimi i dinamikës së inspektimit.	Континуирано /Vazhdimisht	Континуирано /Vazhdimisht	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19




burimeve pjerzore te Inspektoratit.									
Обезбедување на медиумско / јавно претставување и правилно разбирање на улогага на Инспекторатот за употреба на јазиците и неговото значење во системот на инспекциските служби./ Sigurimi i pеrfaqеsimit mediatik / publik dhe njohja e duhur e rolit tе Inspektoratit pеr Pеrdorimin e Gjuhеve dhe e rеndеsisе sе tij nе sistemin e shеrbimeve tе inspektimit.	Континуирано/ Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Административно и оперативно отпочнување со работа на попрачната единица на Инспекторатот во Тетово/ Fillimi	мај 2025/ Мај 2025	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjесit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19




Опременување на подрачните единици на Инспекторатот со кадровски потенцијал, мебел, персонални компјутери, службени моторни возила и друго./ Рајсија ose furnizimi i njësisë rajonale të Inspektoratit me potencial kadrovik, mobilje, kompjuterë personalë, automjete zyrtare, etj.	мај 2025/ maj 2025	Октомври 2026/ Tetor 2026	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Спроведување на редовен, вонреден и контролен надзор / Zbatimi i mbikëqyrjes së rregullt, dhe jashtëzakonshme dhe kontrolluese	Континуирано/ Vazhdimisht	Континуирано/ Vazhdimisht	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Годишен извештај за работата на ИУ// Raport vjetor mbi punën e IPGJ-së	Секоја година /Çdo vit	Секоја година /Çdo vit	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19




	рërdorimit të gjuhës	рërdorimit të gjuhës	рërdorimit të gjuhës	mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	19 i buxhetit	19 i buxhetit	19 i buxhetit
Подготовка Месечни планови за надзор/ Përgatitja e planeve muajor të mbikëqyrjes	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Полугодишни извештаи / Raport gjysmëvjetor	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdоритит të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdоритит të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците/ Инспекторë për mbikëqyrjen e përdоритит të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19




Постапување по претставки / Veprimi ndaj parashtrësave	Континуирано / Vazhdimisht	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Постапување по иницијативи за надзор / Veprimi ndaj iniciativave mbikëqyrje	Континуирано / Vazhdimisht	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	инспектори за надзор над употребата на јазиците / Inspektorë për mbikëqyrjen e përdorimit të gjuhës	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19
Организирање работилници за инспекциски надзор / Organizimi i punëtorive për inspektorë	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот / Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот / Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот / Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот / Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19	Обезбедени со буџетска програма 19



Организирање на обуки за инспекциски надзор / Organizimi i trajtimeve për mbikëqyrje inspektuese	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit
Реализација на Годишен план за јавни набавки за 2025 година / Realizimi i Planit vjetor të furnizimeve publike për vitin 2025	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit
Редовно сервисирање на обврските на ИУJ/ Servisimi i rregullt i detyrimeve të IPGJ	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit
Спроведување на попис на средствата и изворите на средства на ИУJ / Realizimi i regjistrimit të mjeteve dhe burimeve të mjeteve të IPSH	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjësit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjësit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Të siguruara nga programi 19 i buxhetit



Завршна сметка на ИУ// Llogaria pёrfundimtare e IPGJ	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjёsit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit
Изработка на Предлог Буџетот на ИУ//Pёrgatitja e Propozim-buxhetit tё IPGJ	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjёsit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit
Континуиран развој и одржување на ИКТ инфраструктура во согласност со развојот на новите технологии, стандарди и барањата на други субјекти / Zhvillim i pareshtur dhe mirёmbajtja e IKT infrastrukturёs nё pёrputhje me zhvillimin e teknologjive tё reja, standardeve dhe kёrkesave tё tjera	Континуирано / Vazhdimisht	Континуирано / Vazhdimisht	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот Punonjёsit e Inspektoratit	Вработени во Инспекторатот от Punonjёsit e Inspektoratit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit	Обезбедени со буџетска програма 19 Tё siguruara nga programi 19 i buxhetit




Вкупно активности во тековната година: 24/ Aktivitetet totale në vitin aktual: 24

Вкупно активности во следната година: 22/ Aktivitetet totale në vitin e ardhshëm: 22

Вкупно активности во година 2: 20/ Aktivitetet totale në vit 2: 20

Вкупно: 66/ Gjithsej: 66



ИЗИЦИ НА НИВО НА СТРАТЕШКИ ПЛАН/RREZIQET NË NIVEL TË PLANIT STRATEGJIK

ВЕРОЈАТНОСТ ЗА НАСТАНУВАЊЕ НА РИЗИКОТ/MUNDËSIA E NDODHJES SË RREZIKUT	ВИЛЈАНИЕ НА РИЗИКОТ ВРЗ ОСТВАРУВАЊЕ НА ЦЕЛИТЕ/NDIKIMI I RREZIKUT MBI REALIZIMIN E QËLLIMEVE	МЕРКИ ЗА СПРАВУВАЊЕ СО РИЗИКОТ/MASAT PËR MENAXHIM ME RREZIKUN
Средна/ Mesatare	Средно/ Mesatare	Спроведување на мерките и активностите од Годишната програма на Инспекторатот за употреба на јазиците / Zbatimi i masave dhe aktiviteteteve nga Programi vjetor i Inspektoratit për Përdorimin e Gjuhëve

1.11. Влијание врз човечки ресурси

1.11. Ndikimi në burimet njerëzore

Континуирана обука на сите ново Trajnim i vazhdueshëm i të gjithë

